

2445.

Врз основа на член 153 став (4), член 167 став (1) а) и член 190 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 19.5.2014 година донесе

**П РА В И Л Н И К**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ВРЕМЕТО НА ЗАПИШУВАЊЕ И БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО, СОДРЖИНА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ, АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ПРИСТАП НА ЈАВНОСТА ДО РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

## Член 1

Во Правилникот за начинот и времето на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на РМ“ бр.6/2007, бр.31/2011 и бр.76/2013) се додава нов член 17-а кој гласи:

„член 17-а

Доколку известувањата и документацијата што се доставуваат до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија согласно овој Правилник се во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат, не е потребно истите да се доставуваат и во писмена форма.“

## Член 2

Во Прилог 1 од овој Правилник во образецот за формата и содржината на известувањето од страна на депозитар за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност во врска со регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување, зборовите: „печат, име и презиме, и потпис“, се заменуваат со зборовите: „име и презиме и потпис и печат односно име и презиме и квалификуван дигитален сертификат“.

## Член 3

Во Прилог 2 од овој Правилник во образецот за формата и содржината на известувањето од страна на берза на хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност во врска со регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување, зборовите: „печат, име и презиме, и потпис“, се заменуваат со зборовите: „име и презиме и потпис и печат односно име и презиме и квалификуван дигитален сертификат“.

## Член 4

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начинот и времето на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

## Член 5

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-333/3  
19 мај 2014 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

2446.

Врз основа на член 27 став (5) и став (9) и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 19.5.2014 година донесе

**П РА В И Л Н И К**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ЗАПИШАНИ И ПЛАТЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ОД ПРИВАТНА ПОНУДА И НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИВАТНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

## Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на известувањето за запишани и платени хартии од вредност од приватна понуда и на известувањето за реализација на приватна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.110/2006) во член 2 се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:

„(3) Известувањето од став 1 и 2 на овој член до Комисијата за хартии од вредност може да се поднесе во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.

(4) Доколку известувањето се поднесува во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат, не е потребно да содржи печат на издавачот.“

## Член 2

Во член 5 се додаваат два нови става (4) и (5) кои гласат:

„(4) Известувањето од став 1 и 2 на овој член до Комисијата за хартии од вредност може да се поднесе во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.

(5) Доколку известувањето се поднесува во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат, не е потребно да содржи печат на издавачот.“

#### Член 3

Во Прилог 1 во образецот „Известување за запишани и платени хартии од вредност од приватна понуда“ по зборовите „печат и потпис“, како и по зборот „потпис“ се додаваат зборовите „односно квалификуван дигитален сертификат“.

#### Член 4

Во Прилог 2 во образецот И-ПП „Известување за реализација на приватна понуда на хартии од вредност“ по зборовите „печат и потпис“, како и по зборот „потпис“ се додаваат зборовите „односно квалификуван дигитален сертификат“.

#### Член 5

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на известувањето за запишани и платени хартии од вредност од приватна понуда и на известувањето за реализација на приватна понуда на хартии од вредност.

#### Член 6

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-334/4      Комисија за хартии од вредност  
19 мај 2014 година      на Република Македонија  
Скопје      Претседател,  
   м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

2447.

Врз основа на член 27 став (9) и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 19.5.2014 година донесе

### П Р А В И Л Н И К

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СООПШТЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА**

#### Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на соопштението за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда („Службен весник на РМ“ бр. 110/2006) во член 3 се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:

„(3) Соопштението од став 1 и 2 на овој член до Комисијата за хартии од вредност може да се поднесе во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.

(4) Доколку соопштението се поднесува во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат, не е потребно да содржи печат на издавачот.“

#### Член 2

Во образецот С-ПП по зборовите „печат и потпис“, како и по зборот „потпис“ се додаваат зборовите „односно квалификуван дигитален сертификат“.

#### Член 3

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на соопштението за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда.

#### Член 4

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-335/3  
19 мај 2014 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

## РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2448.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр.94/2005, 43/2010, 9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, за определување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, за месец мај 2014 година, на седницата одржана на 22 мај 2014 година, донесе